

20130551236

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

2013

10

.07 - 1522/1

10 2013

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

З А К О Н  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

1  
57/10, 36/11, 54/11 13/12), („ 2 “ “ “ 99/2009,  
: „ “ “ “ “  
: „ “  
“  
10 (3) : 2  
“ “  
„(7) (6) (7), :  
(4) „ (8).  
15 (3) 3 (4), :  
„(4)  
34 (1) “

17 (4) 2 4 : „ “  
: „ “

22 (3) 5 (4) (5), :  
„(4) , ,

(5) . ,  
“

54 (2) : 6  
” ,  
“

55 5 „ “ : „  
“

57 (2) 4 : „ “  
: „ “  
„(4) (3) (4), : ,  
15  
“

59 59- , 9 :  
„ 59-

(1) :  
- ,  
- ,  
- .  
(2)

(1) 15

(3)

(4)

„(3)

„(11)

„(3)

„(17)

18)

( 22

19)

( 22 (5)).“

15

10

(3),

11

12

13

14

:

( 10 (3));

15

145 3 „ 15 “ „ : „

16

(„ 131 132 “ 99/2009, 57/10, 36/11, 54/11 13/12),

30

(1)

41

“ 36/11).

(1)

- , ,  
 , ,  
 .  
 26 (1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
10 ,  
 , ,  
 , ,  
 , ,  
 , ,  
 , ,  
 .  
 , 1 ,  
 (1) .  
 1 , 15  
 ,  
 , 87 .  
 17  
 “ ”